

ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ
Со состојба 30.06.201 година
Објавени на ден 23.07.2011

1. Податоци за банката	
Назив	ПроКредит Банка АД Скопје
Матичен број	5774136
Седиште	Бул. Јане Сандански 109а, 1000 Скопје
Организациска структура	Организациска шема на банката
Број на вработени (заклучно со 30.06.2011)	495
Преглед на финансиски активности кои може да ги врши согласно со дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРМ (решение бр.: 2133 од 24.03.2008)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прибирање на депозити и други повратни извори на средства ▪ Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции ▪ Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции ▪ Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници) ▪ Финансиски лизинг ▪ Менувачки работи ▪ Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи ▪ Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување ▪ Изнајмување сефови, остава и депо ▪ Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за депозит) ▪ Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали ▪ Тргување со хартии од вредност ▪ Тргување со финансиски деривати ▪ Посредување во продажба на полиси за осигурување ▪ Посредување во склучување договори за кредити и заеми ▪ Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и ▪ Економско - финансиски консалтинг
Преглед на финансиски активности кои во моментот ги врши	<ul style="list-style-type: none"> • Прибирање на депозити и други повратни извори на средства; • Кредитирање во земјата; • Кредитирање во странство; • Издавање и администрирање на платежни средства; • Менувачки работи; • Платен промет во земјата и странство вклучувајќи и купопродажба на девизи; • Издавање на платежни гаранции и други форми на обезбедување; • Тргување со инструменти на пазарот на пари (меѓубанкарски трансакции со депозити и трансакции со благајнички и државни записи на пазар преку шалтер) • Тргување со девизни средства; • Тргување со хартии од вредност (државни и благајнички записи) и • Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица.
Преглед на финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно	<ul style="list-style-type: none"> • Нема

вршење т.е. согласноста е повлечена				
1.1. Податоци за банкарска група				
Назив, седиште и претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на банкарската Групација	ProCredit Holding AG & Co.KGаA Rohmerplatz 33-37, 60435 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany, Капитални вложувања			
Организациска структура на банкарската Групација	Мрежата на ПроКредит Банка во светот			
Учество на Банката во вкупниот број на акции и во акциите со право на глас во секој член на банкарската Групација	Нема			
2. Податоци за акционерска структура на банката				
Назив на акционерот, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката, со состојба на 30.06.2011		Почетен капитал во EUR	Број на акции	Процент на капитал
	ПроКредит Холдинг (јавно-приватно партнерство, капитални вложувања)	8.750.000	1.750.000	87,50 %
	ЕБРД (меѓународна финансиска институција за обезбедување на финансиска поддршка)	1 250.000	250.000	12,50 %
	Вкупно	10.000.000	2.000.000	100,00 %
Вкупен број акционери кои немаат квалификувано учество во Банката и нивно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката, со состојба на 30.06.2011	Нема			
3. Податоци за сопствени средства и за адекватноста на капиталот				
Износот на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар	613.712,400 МКД			
Бројот на акциите од секој род и класа како и номиналниот износ на акциите	Род и број на акции Номинална вредност по 1 единица	2.000.000 обични акции 5 ЕУР		
Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствените средства	<p>Цели на Банката во поглед на управувањето со капиталот се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Да соодветствуваат со барањата за капитал согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и внатрешно утврдените лимити; - Да се обезбеди долгорочна стабилност за да се овозможи стабилен и континуиран поврат за акционерите и останатите заинтересирани лица; - Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи деловниот развој на Банката. <p>Адекватноста на капиталот и висината на сопствените средства се следат од Раководството на Банката на редовна месечна основа, во согласност со внатрешно утврдени лимити, при што се користат техники кои се пропишани од страна на Народна Банка на Република Македонија. Народна Банка на</p>			



	<p>Република Македонија се известува на тримесечна основа.</p> <p>Народна Банка на Република Македонија пропишува:</p> <p>а) банката да одржува минимално ниво на регулаторен капитал од МКД 560.000.000; и</p> <p>б) банката да одржи стапка на адекватност на капиталот од или над меѓународно договорениот минимум од 8%.</p> <p>Сопствениите средства на Банката според регулативата на Народна Банка на Република Македонија се поделени во две групи:</p> <p>- Основен капитал кој вклучува: акционерски капитал, законски резерви и задржана добивка. Вредноста на загубите од претходните години, нематеријалните средства и неалоцираните резервации за загуби од кредити претставуваат одбитни ставки при пресметката на основниот капитал.</p> <p>- Дополнителен капитал кој вклучува хибриден и субординиран инструмент и ревалоризациски резерви.</p> <p>Активата (билансна и вонбилансна) пондерирана според кредитен ризик опфаќа хиерархија од четири ризични пондери класифицирани според нивната природа, одразувајќи ја проценката за кредитен, пазарен и друг тип на ризик поврзан со секое средство и трета страна, земајќи го во предвид и обезбедувањето кое ги исполнува критериумите.</p> <p>Коефициентот за адекватност на капиталот се добива како однос помеѓу сопствениите средства на Банката и збирот од активата пондерирана според кредитниот ризик (билансна и вонбилансна) и активата пондерирана според валутниот ризик.</p>		
Износ и компонентите на основниот капитал утврден согласно со Одлуката за методологија за утврдување на адекватност на капитал (во илјади МКД)	Износ на основен капитал		846.145
	Компоненти на основен капитал		
	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции		613.712
	Номинална вредност		613.712
	Номинална вредност на обични акции		613.712
	Резерви и задржана добивка или загуба		344.321
	Резервен фонд		73.785
	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите		270.536
	Одбитни ставки		-14.323
	Нематеријални средства		-10.844
	Нето-негативни ревалоризациски резерви		-3.473



	Износ на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-5
	Обични акции, резерви и задржана добивка и одбитни ставки	943.711
	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	943.711
Износ и компонентите на дополнителниот капитал I и дополнителниот капитал II, како и нивниот износ кој, согласно со методологија за утврдување на адекватност на капитал може да биде дел од сопствените средства на банката (во илјади МКД)	Дополнителен капитал I	
	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијат по овие акции	0
	Номинална вредност	0
	Премија	0
	Ревалоризациски резерви	0
	Хибридни капитални инструменти	184.860
	Субординирани инструменти	338.910
	Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал I	338.910
	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ I	523.770
Видот на одбитните ставки од оснивниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ (во илјади МКД)	Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал I	
	Вложувања во капитал на други банки или финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	0
	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 12	0
	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординираните и хибридниите инструменти и други инструменти кој надминува 10% од (I+II)	0
	Директни вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	0
	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	0




	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	0
	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	0
	ОДБИТНИ СТАВКИ	0
	Основен капитал по одбитни ставки	943.711
	Дополнителен капитал I по одбитни ставки	523.770
АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК (во илјади МКД)		9.515.653
	Билансна актива пондерирана според кредитниот ризик	692.306
	Вонбилансна актива пондерирана според кредитниот ризик	10.207.959
	Актива по деривирани според кредитниот ризик	816.637
	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	
АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК (во илјади МКД)		224.880
	Актива пондерирана според валутен ризик	17.990
АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ (во илјади МКД)	Актива пондериран според ризици	10.432.839
	Капитал потребен за покривање на ризиците	834.627
Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватност на капиталот со состојба 30.06.2011 (во илјади МКД)	сопствени средства 1.467.481	адекватност на капиталот 14,07%
Висина на капитал потребен за покривање на пазарен ризик утврден согласно методологија за утврдување на адекватност на капитал, при што одделно се прикажува износот на капиталот потребен за покривање на генералниот и специфичниот ризик од вложување во сопственички хартии од вредност и	Нема	



вложување во должнички инструменти од портфолиото за тргување и износот на капиалот потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака и ризикот од другата договорна страна	
Висина на капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките	Нема
Висина на капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	Нема
Висина на капитал потребен за покривање на оперативен ризик	нема
Висина на капитал потребен за покривање на други ризици, доколку банката по сопствена оценка утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици, или доколку НБРМ утврдила дополнителен износ на потребен капитал, заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги извршува банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности	нема

Организациска шема на банката



*Почнувајќи од 01.05.2011 Сектор за ИТ ќе биде директно одговорен на Директорот за финансии